



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќат

СКОПЈЕ
Скопје, понеделник 15 мај 1950 год.
Бр. 11

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин.

71

Врз основа на чл. 73 точ. 9 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Претседа-
телот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното
собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИ-
ЈА И РУДАРСТВО И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО И ЗА ОСНОВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛ-
НА ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕМЕТАЛИ, ГЕНЕРАЛНА ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА ЗА ТЕКСТИЛ И
КОЖИ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕХРАНБЕНА
ИНДУСТРИЈА, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНА
ИНДУСТРИЈА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

I

Се укинува Министерството за индустрија и ру-
дарство на Владата на НРМ.

За раководење со работите од металната, неме-
талната, хемиската, текстилната, прехранбената и дрв-
ната индустрија од надлежноста на досегашното Ми-
нистерство за индустрија и рударство на Владата на
НРМ, Владата на НРМ ќе основа генерални дирекции.

На чело на секоја генерална дирекција стои ге-
нерален директор.

II

Се укинува Министерството за електростопанство
на Владата на НРМ.

За раководење со работите на електростопанството
од надлежноста на досегашното Министерство за елек-
тростопанство на Владата на НРМ, Владата на НРМ ќе
основа Генерална Дирекција за електростопанство на
чело со генерален директор.

III

Претседателот на Владата на НРМ ќе го изврши
овој Указ.

IV

Овој Указ стапува во сила од 23-IV-1950 година.
У. бр. 14 Скопје, 23 април 1950 година

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

72

Врз основа на чл. 73 точ. 9 од Уставот на Народ-
на Република Македонија, а по предлог на Претседа-
телот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното
собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА ОСНОВАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНА ИНДУ-
СТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО И КОМИТЕТ ЗА КОМУ-
НАЛНИ РАБОТИ ОД ДОСЕГАШНОТО МИНИСТЕР-
СТВО НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И ЗА ОСНОВА-
ЊЕ СОВЕТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЛОКАЛНА
ИНДУСТРИЈА

I

Од досегашното Министерство за комунални ра-
боти на Владата на НРМ се образуваат: Комитет за
локална индустрија и занаетчиство и Комитет за ко-
мунални работи.

II

Комитетот за локална индустрија и занаетчиство ги
превзема работите на локалната индустрија и занает-
чиство што беа во надлежност на досегашното Мини-
стерство за комунални работи.

III

Комитетот за комунални работи ги превзема ра-
ботите на комуналната изградба што беа во надлеж-
ност на досегашното Министерство за комунални ра-
боти.

IV

Досегашното Министерство за комунални рабо-
ти престанува да постои од денот на спроведувањето
во сила на овој Указ.

V

За координирање работата на органите што ги
раководат работите од локалната индустрија и занает-
чиство како и со комуналните работи, се основа
Совет за комунални работи и локална индустрија на
Владата на НРМ.

На чело на Советот за комунални работи и ло-
кална индустрија на Владата на НРМ стои претседа-
тел на Советот, кој што е министер во Владата на
НРМ.

Советот за комунални работи и локална индустри-
ја на Владата на НРМ го сочинуваат, освен претсе-
дателот на Советот, министерот-Претседател на Ко-
митетот за локална индустрија и занаетчиство, мини-
стерот на градежите, министерот на саобраќајот, прет-
седателот на Комитетот за комунални работи и прет-
седателот на Комитетот за туризам и угостителство.

VI

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ.

VII

Овој Указ стапува во сила од 23-IV-1950 год.
У. Бр. 15 Скопје, 23 април 1950 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

73

Врз основа на чл. 73 точ. 9 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе

УКАЗ

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО, СОВЕТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ, СОВЕТ ЗА ПРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА И СОВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА ИНДУСТРИЈА

1. За координирање на работите од земјоделството, шумарството и водостопанството што се во надлежност на републиканските органи се основа Совет за земјоделие и шумарство на Владата на НРМ.

На чело на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на НРМ стои претседател на Советот, кој што е министер во Владата на НРМ.

Советот за земјоделие и шумарство на Владата на НРМ го сочинуваат, освен претседателот на Советот, министерот на земјоделството, министерот на шумарството, министерот на државните земјоделски стопанства и претседателот на Комитетот за водостопанство.

2. За координирање на работата на генералните дирекции што раководат со работите од металната, дрвната, хемиската и текстилната индустрија што се во републиканска надлежност се оснива Совет за преработувачка индустрија на Владата на НРМ.

На чело на Советот за преработувачка индустрија на Владата на НРМ стои претседателот на Советот кој што е министер во Владата на НРМ.

Советот за преработувачка индустрија на Владата на НРМ го сочинуваат, освен претседателот на Советот, генералниот директор на Генералната дирекција за метална индустрија, генералниот директор на Генералната дирекција за дрвна индустрија, генералниот директор на Генералната дирекција за хемиска индустрија и Генералниот директор на Генералната дирекција на индустријата за текстил и кожи.

3. За координирање на работите од трговијата, снабдувањето, државните набавки, угостителството и туризмот што се во надлежност на републиканските органи се основа Совет за промет со стоки на Владата на НРМ.

На чело на Советот за промет со стоки на Владата на НРМ стои претседател на Советот, кој што е министер во Владата на НРМ.

Советот за промет со стоки на Владата на НРМ го сочинуваат освен претседателот на Советот, министерот на трговијата и снабдувањето, министерот на државните набавки, министерот-претседател на Комитетот за надворешна трговија, претседателот на Комитетот за угостителство и туризам, генералниот директор на Генералната дирекција за прехранбена индустрија и генералниот директор на Генералната дирекција за тутунова индустрија.

4. За координирање на работата на генералните дирекции кои што раководат со работите од енергетската и екстрактивната индустрија што се во републиканска надлежност, се основа Совет за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ.

На чело на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ стои претседател на Советот кој што е министер во Владата на НРМ.

Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ го сочинуваат, освен претседателот на Советот, генералниот директор на Генералната дирекција за електростопанство и генералниот директор на Генералната дирекција за неметали.

II

Претседателот на Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

III

Овој Указ стапува во сила од 23-IV-1950 година.
У. Бр. 16. — Скопје, 23 април 1950 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

74

Врз основа на чл. 73 точ. 7 од Уставот на Народна Република Македонија во врска со Указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ Бр. 14, 15 и 16 од 23-IV-1950 година, а по предлог на Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ МИНИСТРИ ВО ВЛАДАТА НА НРМ

I

Се разрешуваат од должност:

Претседателот на Планската комисија на НРМ Никола Минчев

Министерот на земјоделство Боге Кузмановски

Министерот на шумарството Васил Г'оргов

Министерот на државните земјоделски стопанства

Мито Брзилов

Министерот на индустријата и рударството Благој Попов

Министерот на електростопанството Аспарух Каневче

Министерот на комуналните работи Љубо Зафиров

Министерот на градежите Димче Беловски

Министерот-Претседател на Комитетот за надворешна трговија Димче Зографски.

II

Се поставуваат:

За Претседател на Советот за промет со стоки — Никола Минчев, потпретседател на Владата на НРМ

За министер-Претседател на Советот за земјоделие и шумарство-Наум Наумовски, досегашен претседател на Извршниот одбор на народниот одбор за град Скопје и народен пратеник.

За Министер-Претседател на Советот за преработувачка индустрија — Благој Попов, досегашен министер на индустријата и рударството.

За Министер-Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија Аспарух Каневче, досегашен министер на електростопанството

За Министер-Претседател на Советот за комунални работи и локална индустрија — Кемал Сејфула, народен пратеник.

За Претседател на Планската комисија — Димче Беловски, досегашен министер на градежите.

За Министер на земјоделство — Мито Темчугов, народен пратеник

За Министер на шумарството — Димче Зограф кк. досегашен Министер-Претседател на Комитетот за надворешна трговија.

За Министер на државните земјоделски стопанства — Васил Ѓеоргов, досегашен министер на шумарството.

За Министер на градежите — Боге Кузмановски, досегашен министер на земјоделството.

За Министер-Претседател на Комитетот за надворешна трговија — Мито Димитриевски.

За Министер-Претседател на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство — Љубо Зафиров, досегашен министер на комуналните работи.

III

Претседателот на Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ.

IV

Овој Указ стапува во сила од 23-IV-1950 год.

У, бр. 17 од 23-IV-1950 год. Скопје.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Р. Цунов с. р.

Претседател
Б. Фотев с. р.

75

Врз основа на чл. 73 точ. 10 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

1. — Претпријатието од обласно значење за снабдување на занатството и локалната индустрија со седиште во град Скопје, на Народниот одбор на бившата Скопска област, се одредува за претпријатие од републиканско значење.

2. — Владата на Народна Република Македонија ќе го изврши овој Указ.

У. Број 13
Скопје, 28 март 1950 година

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

76

Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот на наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ФОЛКЛОРЕН ИНСТИТУТ

Чл. 1

Се оснива фолклорен институт како самостојна научна установа под непосредно раководство на Министерството за наука и култура.

Седиштето на фолклорниот институт е во Скопје.

Чл. 2

Задачите на институтот се:

1. да ја организира работата на собирањето, систематизирањето и конзервирањето на фолклорното богатство на македонскиот народ;

2. да го научи анализира, прочистува и обработува собраниот материјал од подрачјето на националниот фолклор;

3. да дава совети и стручни мненија во врска со применувањето на нашата народна уметност во домашните ракотворби, музиката, индустријата, градежништвото итн.;

4. да соработува со организации, друштва и установи кои што работат на пропагирањето на нашата народна уметност од територијата на Федеративна Народна Република Југославија и во странство, и да се грижи за чистоката и изворноста на нашата народна уметност;

5. да се грижи за запазување и понатамошно развивање на нашето народно уметничко творчество;

6. да издава научни и научно-популарни публикации од областа на својата работа.

Чл. 3

Работата на Институтот непосредно ја раководи директор.

Директорот го назначува Министерот за наука и култура, во согласност со Претседателот на Владата.

Чл. 4

Фолклорниот институт има своја самостојна претсметка на приходите и расходите која што влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Министерството за наука и култура.

Директорот е наредбодател за извршување претсметката на приходите и расходите на Институтот.

Чл. 5

Поблиски прописи за организацијата и работењето на фолклорниот институт донесува Министерот за наука и култура.

Чл. 6

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1183, 6 април 1950 година, Скопје

Претседател
на Владата на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски с. р.

Министер за наука и култура
К. Црвенковски с. р.

77

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот на наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се оснива државна филхармонија со седиште во Скопје.

Државната филхармонија е установа од републиканско значење под непосредно раководство и надзор на Министерството за наука и култура.

Член 2

Целта на Државната филхармонија е, со концерти и културно уметнички приредби да ја одгледува и шири музичката уметност на подрачјето на Народна Република Македонија, а преку гостување репрезентира и во другите републики на Федеративна Народна Република Југославија и во странство.

За таа цел Државната филхармонија има за задача:

1) да се грижи за изведувањето на домашни и светски музички творби;

2) да ја популаризира македонската национална музичка уметност и музичката уметност на останатите народи;

3) да ги организира и активизира за колективна работа своите членови музичари-инструменталисти.

Напред одредената цел Државната филхармонија ја остварува со својот уметнички оркестар и со уметнички солисти.

Член 3

Државната филхармонија се формира од редовите на музичари-инструменталисти на Оперниот оркестар, Радио оркестар, наставниците од средната музичка школа и други музичари што имаат заложби за кој било оркестарски инструменти.

Член 4

Работата на Државната филхармонија ја раководи управник.

Управникот го назначува Министерот за наука и култура во согласност со Претседателот на Владата.

Член 5

Државната филхармонија има свој стручен уметнички совет.

Советот го свикува и го раководи управникот.

Членовите на стручниот совет ги именува Министерот за наука и култура.

Член 6

Државната филхармонија има своја самостојна претметка на приходите и расходите што влегува во составот на претметката на приходите и расходите на Министерството за наука и култура.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Државната филхармонија ќе донесе Министерот за наука и култура.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на изјавното објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1182, 6 април 1950 година, Скопје

Министер
за наука и култура,
К. Црвенковски с. р.

Претседател
на Владата на НРМ
Л. Колишевски с. р.

78

Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Наредбата за попис на згради, згради во изградба, станови и работни простории ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 78/49), а на предлог на Министерот на комуналните работи, донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ГРАДОВИТЕ И МЕСТАТА ВО КОИ ШТО К'Е СЕ ИЗВРШИ КРАТОК ПОПИС НА ЗГРАДИ, ЗГРАДИ ВО ИЗГРАДБА, СТАНОВИ И РАБОТНИ ПРОСТОРИИ

1) Да се краток попис на згради, згради во изградба, станови и работни простории изврши во месец април 1950 година во следните градови и места во Народна Република Македонија и тоа:

А) БИТОЛСКА ОБЛАСТ

Прилеп, Охрид, Струга и Ресен.

Б) ГОСТИВАРСКА ОБЛАСТ

Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево.

В) КУМАНОВСКА ОБЛАСТ

Куманово и Г'орче Петров.

Г) ШТИПСКА ОБЛАСТ

Титов Велес, Струмица, Кочани, Кавадарци, Гевгелија и Свети Николе.

2) Ова решение веднаш влегува во сила.

Бр. 1246, 11 април 1950 год. Скопје

Министер на комунални работи на НРМ Претседател на Владата на НРМ
Љ. Зафиров с. р. Л. Колишевски с. р.

79

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ во врска со точ. 4 од Решението на Владата на ФНРЈ за основањето и надлежноста на Сојузното биро за унапредување на административното работење ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 1 од 4 јануари 1950 година), по предлог од Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија, Владата на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИЌАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТА НА РЕПУБЛИКАНСКИОТ БИРО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РАБОТЕЊЕ ВО КОМИТЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Во Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија се оснива Републикански биро за унапредување на административното работење како орган за прашањата на организацијата и уредувањето на административното работење во државните надлештва, уставите и претпријатијата од републиканско значење.

2) Во надлежноста на Републиканскиот биро за унапредувањето на административно работење особено спаѓа:

а) проучавање на системот на административното работење и издавање предлози за неговото уредување во поодделни гранки на државната управа односно во поодделни гранки на стопанската дејност;



СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешни работи на НРМ со решение бр. 16058 од 6 август 1949 година одобрило промена на роденото име на Јовески Стамболе роден на 23 ноември 1923 год. во село Јагол, Кичевска околина, од родители: татко Јовески Стојмир и мајка Јовеска Стојанка, во смисол да во иднина роденото му име гласи СТАНКО.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња ова промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".

I-3 — 39

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

По бракоразводното дело на Сејфедин Казим Османовски од гр. Битола, против Алемша Сефединова Османова од Охрид, сега во непознато местожителство во Албанија, се поканува тужената АЛЕМША, да се во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" — јави на овој суд. Во противно делото ќе се разгледа со одреденост и заступник адвокатот Никола Добрушевски од гр. Битола.

Од Околинскиот суд во Битола Гр. д. бр. 138/50г.

I-3 — 57

ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

Буда Александрова Блажеска, по татко Нове Столеска од Гостивар подаде тужба против мажа си Александар, за развод на бракот.

Бидејќи тужениот Александар е мобилисан во 1944 год. во Југословенската Армија и од тогај не се јавил нити пак некој знае за него дали е жив или мртов.

Се повикува тужениот Александар да се во петнаестодневен срок по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди заступник. Во противен случај судот ексофицио му одредува Паскала Јовановски, од Гостивар на свој трошок.

Од Околинскиот суд во Гостивар, 23-III-1949 год. Г. Р. бр. 202/49.

I-1-1

Хиснија Ж. Хазби Деар Точи, од Гостивар има покрената бракоразводна тужба против мажа си Хазби Деар Точи.

Тужениот Хазби сега се навоѓа во илегалство во Албанија со непозната адреса, се повикува да се во петнаестодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави на судов или одреди законски заступник. Во противно судов му ексофицио одредува за заступник Гружо Грујовски, од Гостивар на свој трошок.

Од Околинскиот суд во Гостивар Г. Р. бр. 53/50

I-3 — 47

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

Околинскиот суд во град Кичево, објавува да е по молбата на Димко Неделковски од село Битово покрената постапка да се огласи за умрен неговиот син Неофит Д. Неделковски, бивш од село Битово кој како ~~ликовник~~ од германците последен пат се јавил од Берлин преку Црвен Крст во 1942 год. и од тогај не се јавил.

Се поканува нестанилиот Неофит како и секој оној кој нешто знае за него да јави на овој суд или пак на поставениот старател неговиот татко Димко Неделковски, од село Битово, во срок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај по истекот на овој срок ќе се смета за докажана смртта на нестанилиот Неофит.

Од Околинскиот суд во град Кичево Р. бр. 525/49.

I-3 — 44

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ШУМСКО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЦРНИ БОР" СО СЕДИШТЕ ВО С. ВИТОЛИШТЕ

Министерството на финансите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 1567 од 15-III-1950 година унисано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 277 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ШУМСКО ИНДУСТРИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЦРНИ БОР" СО СЕДИШТЕ ВО С. ВИТОЛИШТЕ.

Врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 35 од 5-I-1950 година претпријатието е основано со фузија на следните претпријатија: Шумско индустриско претпријатие "Трибур" во с. Витолиште и Шумско индустриско претпријатие "Мориово" во с. Старевина.

Предмет за работа на претпријатието е: експлоатација на шумите, изработка на разни шумски сортименти од првостепен и второстепен карактер, како и да врши механичка преработка на дрвото. Собирање на второстепени шумски производи, изградба и обнова на сопствени сообраќајни постројки, шумски патници и други шумско граѓевински објекти кои стојат во врска со неговите задагоци.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Министерството на шумарството на НРМ.

Фирмата ќе ја попишува директорот на претпријатието Стеван Стојановски а во неговото отсуство или спреченост пом. директор Димо Бекар во границите на овластуението.

Бр. 1567 од Министерството на финансите 15-III-1950 год.

II-6 — 112

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСПОДЕЛА НА ФИЛМОВИ И ЗА ПОПРАВКА НА МОНТАЖА НА КИНОПРОЕКТОРИ „ФИЛМСКО“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 3170 од 25-III-1950 година упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 282 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РАСПОДЕЛА НА ФИЛМОВИ И ЗА ПОПРАВКА НА МОНТАЖА НА КИНОПРОЕКТОРИ „ФИЛМСКО“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ.

Врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 864 од 13-III-1950 година претпријатието е основано со фузија на следните претпријатија: Претпријатие за расподела на филмови „Филмско“ со седиште во Скопје и Претпријатие за изработување на резервни делови, поправка и монтажа на кинопроектори „Кинотехника“ со седиште во Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е: расподела и експлоатација на филмови, поправка на кинопроектори како и монтирање на киноапаратури.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Комисија за кинематографија при Владата на НР Македонија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Георги Базбокилас во границите на овластувањето.

Бр. 3170 од Министерството на финансите на НРМ 25-III-1950 год. II—7—129

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО „МЕСОПРОМЕТ“ СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО

Министерството на финансите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 3023 од 21-III-1950 година упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 279 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО „МЕСОПРОМЕТ“ СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 926 од 17-III-1950 година.

Предмет за работа на претпријатието е откуп на добиток и производи од месо.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Главната дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Грозде Јаковски во границите на овластувањето.

Бр. 3023 од Министерството на финансите на НРМ 21-III-1950 год. II—7—119

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА ЕМИШ, ЗАРЗАВАТ, МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВИНА И ЈАЈЦА СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор во Битола во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и

чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание на решението на Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор на Битолска област во Битола бр. 680 од 28-II-1950 год. упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од обласно значење, на регистарскиот лист бр. 5 свеска 1, под реден бр. 1 државното стопанско претпријатие под фирма: Обласно претпријатие за откуп на емиш, зарзават, млеко, млечни производи, живина и јајца со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Пленумот на Обласниот народен одбор во Битола бр. 2 од 12-II-1950 год.

Предмет за работа на претпријатието е: откуп на емиш, зарзават, млеко, млечни производи, живина и јајца како и производство на млечни производи, живина и јајца.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Обласниот народен одбор-Поверенство за државни набавки во Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Борис Б. Додов, во границите на овластувањето.

Бр. 680 од 28-II-1950 год. на Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор на Битолска област во Битола. II—6—103

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЛОЗОВ И ОВОШТЕН РАСАДНИК“ ВО ГРАД ЦАРЕВО СЕЛО

Околискиот народен одбор-Поверенство за финансии во град Царево Село врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание на решението на Околискиот народен одбор на град Царево Село-Поверенство за финансии бр. 1218 од 10-II-1950 год. записано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Околиско претпријатие „Лозов и овоштен расадник“ во град Царево Село.

Претпријатието е основано со решение на Околискиот народен одбор на град Царево Село бр. 1/109 од 31-XII-1949 год.

Предмет за работата на претпријатието е: да производи земјоделски производи, овошни и други садници и други градинарски и сточарски производи на територијата на Околискиот народен одбор на град Царево Село.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околискиот народен одбор на град Царево Село.

Претпријатието ќе го задолжува и раздолжува др. Методи Митев Цветков, раководител на истото.

Од Околискиот народен одбор Царево Село бр. 1218 II—5—77

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКО НАБАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНАП“ СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Поверенството на финансите при Градскиот народен одбор на град Штип во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Штип бр. 46 од 1-I-1950 год. Мирко Трајков е назначен за директор на Градското набавно претпријатие "Гранал" со седиште во Штип и на должност стапил на 1-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластението.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Штип бр. 526 од 15-XII-1949 год. разрешен е од должноста досегашниот директор на претпријатието Димитар Калеов, и од 1-I-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 1025 од 24-I-1950 година Скопје. Од Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор во Штип. II—3—45

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ОКОЛИСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД КИЧЕВО

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Околинскиот народен одбор-Поверенство за финансии во град Кичево бр. 163 од 1-III-1950 год. Бекир Ајроски од село Тралин Дол околина Кичевска е назначен за директор на Околинското трговско претпријатие со седиште во град Кичево и на должност стапил на ден 1-III-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластението.

Со решение на Околинскиот народен одбор во град Кичево под бр. 163 од 28-II-1950 год. разрешен е од должноста досегашниот директор на Околинското трговско претпријатие Венче Ангеловски од село Осломеј, Кичевска околина и од 28-II-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2471 од 4-III-1950 год. Од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево.

II—6—99

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ДРЕНОВО" СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор-Поверенство за финансии во Кичево под бр. 1315 од 1-I-1950 год. Љубе Станковски од село Карбуница Кичевска околина е назначен за директор на Градежното претпријатие "Дреново" со седиште во Кичево а на должност стапил на 1-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Кичево под бр. 47/49 год. разрешен е од должност досегашниот директор на Градежното претпријатие "Дреново" другарот Славчо Вренцовски и од 31-XII-1949 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 1315 од 9-I-1950 год. од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево.

II—3—47

МАЛИ ОГЛАСИ

РАЗНИ ОГЛАСИ

Изгубената потврда за работна сила бр. 1266 издадена од Поверенство на трудот на IV-реонски народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Рифат Бекиров Далипов од Скопје IV—54—840

Изгубената колска книшка бр. на лека кола марка "Опел Олимпија" 39-31985 издадена од Сообраќајна милиција во Белград се огласува невалидна Министерството за индустрија и рударство на НРМ Скопје IV—54—841

Изгубената дозвола за боровок во Скопје Рег. бр. 2282 издадена од Централна пријавница во Скопје ја огласувам невалидна Хорст Рорер од Скопје ул. 660 бр. 5 IV—54—844

Изгубената сообраќајна книшка на моторно возило марка "Форд" Рег. бр. Ц-0308 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје под бр. 3840 се огласува невалидна Градско претпријатие за чистење септички јами Скопје IV—55—848

Изгубената велосипедска книшка дел. бр. 980 Рег. бр. М-1807 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје ја огласувам невалидна Оржаноски Никола од Скопје ул. Савска бр. 6 IV—55—849

Изгубената велосипедска книшка Рег. бр. 1337 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалидна Министерство на државни стопанства Скопје IV—55—850

Изгубената работничка книшка издадена од Поверенство за трудот во Куманово ја огласувам невалидна Рамиз Б. Агушовски од Скопје ул. 125 бр. 71 IV—56—875

Изгубените осум илјади динари продајни карти серија "А" за продадени пољопривредни производи по сврзана цена ги огласувам невалидни Алим М. Демировски од село Норово—Крушево IV—17—324

Изгубената работничка книшка Рег. бр. 2373322 ја огласувам невалидна Чемил Домушевски од Прилеп ул. 204 бр. 30 IV—44—651

Изгубениот 1 кочан аутобуски билети серија "К" од бр. 21200 до бр. 21300 загубени од Никола Стоиќ чиновник во Претпријатие Јавен-аутотранспорт Куманово се огласува невалиден Јавен-аутотранспорт — Куманово IV—48—721

Изгубеното свидетелство за завршен III разред вечерно занатско школо го огласувам невалидно Митко Петров Стојанов од Штип ул. Никола Карев бр. 59 IV—56—867

Изгубеното свидетелство за завршено IV одделение го огласувам невалидно Милка Александрова Донева од Штип ул. Вита Попјорданова бр. 23 IV—56—868

Изгубената работничка книшка издадена од Поверенство на трудот при I-реон во Скопје ја огласувам невалидна Фондак Вилиман од Скопје ул. 2 бр. 9 IV—56—880

Изгубената одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи во Риека ја огласувам невалидна Џемаил Јашаров од Скопје ул. 369 бр. 6 IV—56—881

Изгубената работничка книшка Бр. 2401605 издадена од фабрика "Кузман Јосифовски" во Скопје ја огласувам невалидна Казим Шаревик од Скопје ул. 113 бр. 3-А IV—56—882

Изгубената велосипедска саобраќајна книшка Рег. бр. М-1-2096 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалидна Градско градежно претпријатие "Дебарце" IV—57—893

Изгубеното поламатурско свидетелство Бр. 500 издадено од Гимназија во Струга го огласувам невалидно Мицко Блажевски од Скопје ул. 29 ноември број 1 IV—57—888

Изгубеното свидетелство Бр. 789 издадено од неполна машка гимназија "Орце Николов" во Скопје го огласувам невалидно Бошко И. Стојановски од Скопје ул. 390 бр. 10 IV—57—890

Изгубената работничка книшка издадена од Поверенство на трудот во Кавадарци ја огласувам невалидна Симов Јордана Спасе од село Росоман Кавадарци IV—58—908

Изгубената матурска диплома број на главната книга 149 за завршено средно земјоделско училиште и свидетелство од I-II и III клас издадени од средно земјоделско училиште во Битола през 1947/1949 год. ги огласувам невалидни Трајан Митрев Георгиевски од село Костинци — Прилеп IV—58—909

Изгубеното свидетелство за завршен IV разред основно школо го огласувам невалидно Марија М. Спасова од Штип ул. Московска бр. 18 IV—51—771

Изгубеното свидетелство за завршен IV-разред основно школо го огласувам невалидно Ристо Т. Тренев од Штип ул. Христијан Карпуш бр. 8 IV—55—860

Изгубеното свидетелство за завршен IV-разред основно школо го огласувам невалидно Ратка Тисева Павлова од Штип ул. 4 Македонска бригада-7 IV—57—899

Изгубеното свидетелство за завршен IV-разред основно школо го огласувам невалидно Нада Тодева Јакимова од Штип ул. Охридска бр. 17 IV—58—914

Изгубеното решение за даден 80 килограма памук издадено од Откупна станица за памук во Скопје го огласувам невалидно Абдураман Иса Едипов од село Средно Коњари — Скопје IV—58—921

Изгубената велосипедна книшка Рег. бр. М-1831 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалидна Градски народен одбор на I-реон Скопје IV—59—922

Изгубената работничка книшка издадена од Печатница "Гоце Делчев" во Скопје ја огласувам невалидна Вера П. Атанасова од Скопје ул. 517 бр. 17 IV—59—923

Изгубеното свидетелство за завршен III-клас прва Машка гимназија през 1937/1938 год. во Скопје го огласувам невалидно Цветан Николовски од Скопје ул. 124 бр. 88 IV—59—925

Изгубената режиска карта издадена од Железничка станица од I-секција во Скопје ја огласувам невалидна Есад Селим Далипов од Скопје ул. 177 бр. 28 Скопје IV—59—931

Изгубената студентска легитимација Бр. 49 издадена од Земјоделско-шумарски факултет во Скопје ја огласувам невалидна Урамова Д. Валенија од Скопје ул. Страшо Пинџур бр. 44 IV—59—932

Изгубената диплома од поламатура за завршен III клас гимназија "Мирче Ацев" во Прилеп ја огласувам невалидна Даница Иванова од Прилеп ул. 156 бр. 3 IV—59—935

Изгубената работничка книшка издадена од Претпријатие за машинска монтажа во Скопје ја огласувам невалидна Усеин Сулејман од Скопје IV—59—936

Изгубената велосипедска саобраќајна книшка под деловоден бр. 871/47 Рег. бр. М-1911 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје ја огласувам невалидна Душан Томик од Скопје ул. Стиф Наумов бр. 31 IV—59—937

Изгубената работничка книшка ја огласувам невалидна Елмазовски Андонов Исмаил од Прилеп ул. 204 бр. 84 IV—46—687

Изгубената саобраќајна книшка на ауто марка "Шевролет" Рег. бр. М-1-650/1948 год. издадена од Саобраќајна милиција во Скопје се огласува невалидна Аутомобилна школа во село Петровец — Скопје IV—46—693

Изгубената инвалидска книшка Бр. 4461 издадена од Главен одбор при Градскиот народен одбор на војните инвалиди во Скопје ја огласувам невалидна Љутви Адем Љутви од Скопје ул. 148 бр. 146 IV—48—731

Изгубената потрошачка карта Бр. 100 за 1950 год. II-категорија издадена од Министерство на внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Тасевски Б. Тоде од Скопје ул. 518 бр. 3 IV—41—597

Изгубената книшка за запрежно возило издадена од Градски народен одбор Поверенство за внатрешни работи во Битола под бр. 2468 реден бр. 72/49 ја огласувам невалидна Амед Ибраим Усеиновски од Битола ул. Кленовец бр. 121 IV—48—724

Изгубената книшка за храна I-категорија издадена од Министерство за внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Дане Богдановски од Скопје ул. 6 бр. 15 IV—49—743

Изгубената работничка книшка бр. 53 издадена од Трудов оддел при I-реон во Скопје ја огласувам невалидна Горѓи С. Гурѓиев од Скопје ул. 81 бр. 4 IV—49—747

Изгубената велосипедна книшка бр. 5729 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје ја огласувам невалидна Методија Арсовски од Скопје ул. Битолска бр. 7 IV—49—749

Изгубената саобраќајна велосипедска книшка деловодни бр. 1805 Рег. бр. 4569 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје ја огласувам невалидна Кадриев Ремзи од село Арачиново—Скопје IV—50—757

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед Рег. бр. М-4031 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје ја огласувам невалидна Ристо Цунов од Скопје ул. 73-А бр. 16 IV—50—759

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед бр. М-2391 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје се огласува невалидна Ветеринарни институт ул. Генерал Темпо бр. 39 IV—50—761

Изгубената велосипедна книшка бр. 1211 издадена од Поверенство за саобраќај во Скопје се огласува невалидна Мермерска индустрија "Македонски оникс" — Скопје IV—50—763

Изгубеното удостоверение бр. 31 издадено од Машка гимназија во Скопје за завршен VIII клас през 1940/1941 год. ја огласувам невалидна Димитар Николов Зиков од Скопје ул. 52 бр. 2 IV—50—766

Изгубената работничка книшка бр. I 572423 издадена од Поверенство на трудот при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Шабан Иљас Арифов од Скопје ул. 376 бр. 133 IV—50—767

Изгубената работничка книшка бр. 2390773 издадена од Градски народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Аку Фесулов од Скопје ул. 400 бр. 24

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јаневски Крстев Благоја ул. 175 бр. 164 — Прилеп IV—38—530

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Владо Димков Димов од село Страмашево — Кавадарци IV—38—531

Изгубената војничка исправа издадена од Војни отсек во Слепче ја огласувам невалидна на Методија Талев Најдовски од Слепче — Демир Хисар

IV—40—578

Изгубената војничка букваца ја огласувам невалидна Симо Ристов Мишевски од Тетово ул. Гоце Делчев бр. 184

IV—65—1043

Изгубената војничка букваца ја огласувам невалидна Шант Кемал Реџеп ул. Ново Село бр. 18 — Тетово

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Битола ја огласувам невалидна Димитар Г. Николовски ул. Караџова бр. 14 — Битола

IV—66—1054

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Реџеп Џемаил од Скопје ул. 141 бр. 159

IV—66—1055

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Амит Јашар Амид од Скопје ул. 54 бр. 23

IV—66—1059

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Ајдин Етем Јашар од Скопје ул. 200 бр. 27

IV—66—1060

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Игне Мицев од село Практиници — Скопје

IV—66—1064

Изгубената одекна книшка серија "Б" бр. 31202 ја огласувам невалидна Васо Мажибрада В. П. 5912 — Куманово

IV—66—1065

Изгубената војничка исправа издадена од Војни отсек во Битола ја огласувам невалидна Тоде И. Петковски од село Лозани — Битола

IV—66—1071

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Наке Вељанов Јаневски од село Мренога — Демир Хисар

IV—67—1077

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јордан Стојанов Павловски од Слепче — Демир Хисар

IV—67—1078

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Рахман Мивтар Исџам од Скопје ул. 146 бр. 69

IV—67—1089

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Абдула А. Абдул од село Кандово — Горче Петров

IV—68—1096

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Битола ја огласувам невалидна Васил Спиров Петровски од село Горешнина — Битола

IV—68—1106

Изгубената војничка исправа издадена од Војни отсек во Битола ја огласувам невалидна Борис А. Трајчевски од село Добрушево — Битола

IV—68—1107

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна К'ерим Ибраим К'ерим од Скопје ул. 154 бр. 13

IV—69—1118

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Неделко Марков Неделковски од село Ајватовци — Скопје

IV—69—1119

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Горче Петров ја огласувам невалидна Шукри Рамадан од село Кондово — Горче Петров

IV—69—1122

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Атанас П. Димитров од Скопје

IV—69—1125

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Сарајево ја огласувам невалидна Рустан Сулејман Шанин од Скопје

IV—69—1125

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Томо Костов од Скопје

IV—69—1127

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Крсто Н. Јанкулчевски од село Глуво — Скопје

IV—69—1128

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Вршац през 1947 год. ја огласувам невалидна Горги Ј. Николов од Гевгелија ул. Скопјанска бр. 38

IV—70—1136

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Вуко Марковиќ од село Горно Ликиче — Скопје

IV—37—504

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Абдули Месут Сулејман од село Челопек — Тетово

IV—51—780

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Павле Василев Нонески од село Фалиште — Тетово

IV—48—725

Изгубената војничка букваца издадена од Војни отсек — Тетово ја огласувам невалидна Мустафа Амед Шабан од село Урвиш — Тетово

IV—60—593

Изгубениот одрезок од потрошачката карта "Р-3" за месец март 1950 год. издадена од В. П. 7513 во Скопје ја огласувам невалидна Роса Бојалиќ од Скопје ул. Илинденска бр. 29

IV—61—960

Изгубените документи издадени од В. П. 8374 во Скопје домаќинска книшка "Р-2" бр. 24, текстилна карта бр. 24 и купон за сапун ги огласувам невалидни Милош Чичиќ од Скопје ул. Иво Рибар бр. 48

IV—61—961

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Горѓи Симов од Скопје ул. 211 бр. 12

IV—61—965

Изгубената војничка книшка издадена од Г.В.С. во Земун ја огласувам невалидна Јордан Ангеловски од Скопје ул. 304 бр. 6

IV—61—966

Изгубената војничка книшка издадена од В. П. 5213/22 ја огласувам невалидна Атанас Петков Гуловски од село Градешница — Битола

IV—4—73

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Ресен ја огласувам невалидна Славе Е. Стојановски од село Стење — Ресен

IV—10—187

Изгубената платна книшка серија "Е" бр. 40714 издадена од В. П. 9658/6 ја огласувам невалидна Мирко Ружојчиќ В. П. 9658-6 Охрид — Горица

IV—10—188

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Берсим Османа Исмаили од село Одри Тетово

IV—38—529

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јаневски Крстев Благоја ул. 175 бр. 164 — Прилеп

IV—38—530

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија "А" 78844 Рег. бр. 4154 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Бранко Г. Павловски од Горче Петров

IV—6—110

Изгубената лична карта серија "А" 77971 Рег. бр. 2971 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Емрула Раман Селим од село Војане Г. Петров

IV—7—121

Изгубената лична карта серија "А" 77970 Рег. бр. 2970 издадена од Поверенство за внатрешни ра-

боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Сава
К. Бошкова од село Шишево—Г'орче Петров

IV—9—169

Изгубената лична карта серија "А" 76868 Рег.
бр. 1868 издадена од Поверенство на внатрешни ра-
боти во Г'. Петров ја огласувам за невалидна Јусуф
Сејфула Авдил од с. Буковиќ Г'. Петров IV—11—205

Изгубената лична карта серија "А" 78449 рег.
бр. 3449 издадена од Поверенството на внатрешни ра-
боти во Г'. Петров ја огласувам за невалидна Муарем
П. Салид од с. Рашче Г'. Петров IV—21—407

Изгубената лична карта рег. бр. 2593 издадена
од Отсекот на внатрешни работи при Околиски наро-
ден одбор Г'. Петров ја огласувам за невалидна Амет
А. Азија од с. Рашче Г'. Петров IV—20—371

Изгубената лична карта серија "А" 78049 Рег.
бр. 3049 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Реџеп
Гафур Касум од село Бојана Г'орче Петров

IV—36—497

Изгубената лична карта под бр. 4478 издадена од
Поверенство за внатрешни работи во Г'орче Петров ја
огласувам невалидна Рефик Несим Абдула од село Ар-
накије Г'орче Петров IV—35—474

Изгубената лична карта серија "А" 80269 Рег.
бр. 5269 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Фари
Мисим Ајдин од село Бојане Г'орче Петров

IV—36—496

Изгубената лична карта серија "А" 765380 Рег.
бр. 1380 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Рамиз
Азир Селманов од село Шишево Г'орче Петров

IV—49—750

Изгубената лична карта серија "А" 23339 Рег.
бр. 26649 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор на II-реон во Ско-
пје ја огласувам невалидна Јордан Ј. Кибаровски од
Г'орче Петров ул. 10 бр. 5 IV—53—811

Изгубената лична карта Рег. бр. 2021 издадена
од Поверенство за внатрешни работи во Г'орче Петров
ја огласувам невалидна Исмаил Јусуф Абди од село
Чајлани Г'орче Петров IV—54—836

Изгубената лична карта серија "А" 67278 Рег.
бр. 2278 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Лиман
Шериф Лимани од село Бојане Г'орче Петров

IV—54—842

Изгубената лична карта серија "А" 80067 Рег.
бр. 5067 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Г'орче Петров ја огласувам невалидна Борис
М. Илиевски од Г'орче Петров IV—55—851

Изгубената лична карта серија "Г" 8454 рег. бр.
8573 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам
невалидна Мите Тончев Јовановски од село Дренак —
Куманово IV—68—1103

Изгубената лична карта серија "Г" 7649 Рег. бр.
8067 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам
невалидна Спиро Крстев Петрушевски од село Агино
Село — Куманово IV—70—1133

Изгубената лична карта серија "Г" 5267 рег. бр.
5247 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам
невалидна Шаит Меметов Абдулов од село Матејче —
Куманово IV—78—1293

Изгубената лична карта серија "Г" 5306 Рег. бр.
5386 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам

невалидна Михајло Тодоров Трајковски од село Таба-
новци — Куманово IV—81—1349

Изгубената лична карта серија "Г" 6719 рег. бр.
6460 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Куманово ја огласувам
невалидна Страхил Г. Костовски од село Романовци —
Куманово IV—83—1377

Изгубената лична карта серија "А" бр. 82271 рег.
бр. 2270 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Градскиот народен одбор во Куманово ја огласувам
невалидна Илија Серафимов Станишковски од Кума-
ново IV—83—1392

Изгубената лична карта серија "А" бр. 94641 рег.
бр. 5934 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Градскиот народен одбор во Куманово ја огласу-
вам невалидна Јусуф Илриз Сали од Куманово ул. Пља-
чковица бр. 11 IV—84—1417

Изгубената лична карта серија "А" 87329 рег. бр.
329 издадена од Градскиот народен одбор во Куманово
ја огласувам невалидна Трифун Т. Темелковски од Ку-
маново ул. Христијан Карпуш бр. 64 IV—84—1418

Изгубената лична карта серија "А" 92390 рег. бр.
4647 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Градскиот народен одбор во Куманово ја огласувам не-
валидна Парашка М. Арсовска од Куманово

IV—87—1487

Изгубената лична карта серија "Д" 65759 Рег. бр.
757 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Ибраим Исеинов Сулејмани од село Болетин —
Дебар 1 IV—5—77

Изгубената лична карта серија "Д" 65759 рег. бр.
757 издадена од Поверенство на внатрешни работи при
Околиски извршен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна — Сулемани Исеинов Ибраим од с. Болетин
— Дебар

IV—5—57

Изгубената лична карта серија "Д" 65678 рег. бр.
676 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Око-
лискиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна
— Сулемановски Р. Имер од с. Видуше — Дебар

IV—14—247

Изгубената лична карта серија бр. 2234 Рег. бр.
24392 издадена од Поверенство за внатрешни работи
во Дебар ја огласувам невалидна Васе Рафев Огњенов-
ски од село Росоки — Дебар IV—36—484

Изгубената лична карта серија бр. 71673 Рег. бр.
6670 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Расим Незиров Салиоски од село Кочиште —
Дебар IV—45—665

Изгубената лична карта серија бр. 70609 Рег. бр.
5606 издадена од Поверенство за внатрешни работи —
Дебар ја огласувам невалидна Марко Божинов Бошков-
ски од село Ростуша — Дебар IV—65—1041

Изгубената лична карта серија бр. 69801 Рег. бр. 4798
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Пуне Ш. Дабески од село Гари — Дебар

IV—62—991

Изгубената лична карта серија 65329 Рег. бр. 327
издадена од Поверенство за внатрешни работи во Де-
бар ја огласувам невалидна Фадин Казимов Муча од
Дебар IV—68—1104

Изгубената лична карта серија "Д" 65688 Рег. бр.
682 издадена од Поверенство за внатрешни работи при
Околискиот народен одбор во Дебар ја огласувам не-
валидна Муса Абди Нуредин од село Жировница —
Дебар IV—82—1370

Изгубената лична карта серија 69524 Рег. бр. 4521 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Дука Алимов Дилавер од село Спас — Дебар
IV—8 4—1416

Изгубената лична карта серија "Д" 74567 Рег. бр. 9561 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Јусуф Мусов Идризоски од село Жировци — Дебар
IV—91—1551

Изгубената лична карта серија "Д" 69986 рег. бр. 4983 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Мустафа Муаремов Мерсимоски од село Коцаџик — Дебар
IV—58—904

Изгубената лична карта серија бр. 70797 рег. бр. 5794 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Дема Абедина Фетије од село Коњаре — Дебар
IV—61—976

Изгубената лична карта сер. 81939 рег. бр. 6676 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Штип ја огласувам за невалидна Серафимова Г. Радка од Кочани ул. Ген. Апостолски бр. 16

Изгубената лична карта бр. 3825 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кочани ја огласувам невалидна Јусуфов Расим Мусли од Кочани ул. Сл. Стојменов бр. 84
IV—49—740

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 63970 Рег. бр. 3970 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Трифун В. Андов од село Оризари — Кочани
IV—11—186

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 63889 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Мијал Ефтимов Донев од село Соколарци — Кочани
IV—11—192

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 66080 рег. бр. 6080 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Г'орѓи Пешев Наков од село Грдовци — Кочани
IV—11—204

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 63842 Рег. бр. 3842 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Дино Гигов Николов од село Чифлик — Кочани
IV—14—253

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 61818 рег. бр. 1818 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Санде Митев Јованов од село Горни Подлог — Кочани
IV—14—254

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 62314 рег. бр. 2314 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Јордан Зашов Анев од село Оризари — Кочани
IV—15—268

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 61488 рег. бр. 1488 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Петруш Василев Томев од село Прибачево — Кочани
IV—16—288

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 70355 рег. бр. 10355 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Борис Минов Димитров од село Јастремин — Кочани
IV—34—451

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 63830 Рег. бр. 3830 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Мара Митева Атанасова од село Оризари — Кочани
IV—48—717

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 62942 рег. бр. 2942 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Миле Георгиев Апостолов од Кочани ул. Генерал Темпо-24
IV—88—1503

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 66557 рег. бр. 6557 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Киро М. Костов од село Виница — Кочани
IV—63—1004

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 60228 рег. бр. 228 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Филе Е. Г'орѓиев од село Соколарци — Кочани
IV—63—1005

ТЕТОВО

Изгубената лична карта серија бр. 10026 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Даут Исенов Даут од село Синичани — Тетово
IV—47—706

Изгубената лична карта серија "Д" бр. 21304 Рег. бр. 11308 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Бекири Зилбеаров Бадин од село Бродец — Тетово
IV—51—781

Изгубената лична карта серија "Б" бр. 10090 Рег. бр. 10090 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Абаула Пајазитов К'еримовски од Прилеп ул. бр. 101
IV—45—666

Изгубената лична карта серија "В" бр. 14512 Рег. бр. 14482 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Хаџи-Митревски Стефанов Димитар од Прилеп ул. бр. 19
IV—45—667

Изгубената лична карта серија "В" бр. 3077 Рег. бр. 3077 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Милан Мирчев Здравевски од Прилеп ул. бр. 2
IV—45—668

Изгубената лична карта серија "В" бр. 5295 Рег. бр. 5295 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Благоја Сотиров Талевски од Прилеп ул. бр. 84
IV—45—669

Изгубената лична карта серија "В" бр. 9122 Рег. бр. 8896 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Павле Танев Стојановски од Прилеп ул. бр. 30
IV—45—670

Изгубената лична карта серија "В" бр. 10874 Рег. бр. 10833 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Трајанка Павлева Стојановска од Прилеп ул. бр. 30
IV—45—671

Изгубената лична карта серија "В" бр. 7377 Рег. бр. 7377 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Атанас Тошев Јанкуловски од Прилеп ул. бр. 14
IV—45—672

Изгубената лична карта серија "В" бр. 17118 Рег. бр. 190 издадена од Поверенството за внатрешни работи

при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Младен Георгиев Ангеловски од село Сарандиново — Прилеп IV—18—333

Изгубената лична карта серија "В" 16439 Рег. бр. 888 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Елена Д. Бачкоска од село Ораовец — Прилеп IV—52—794

Изгубената лична карта серија бр. 27692 Рег. бр. 12677 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Велески Дамев Методија од село Долени — Прилеп IV—41—580

Изгубената лична карта серија "В" 21438 Рег. бр. 6265 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Текешаноски Мустафов Иса од село Канатларци — Прилеп IV—44—648

Изгубената лична карта серија "В" 7114 Рег. бр. 7032 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Илија Јорданов Јандреески од село Варош — Прилеп IV—52—790

Изгубената лична карта серија "В" 4507 Рег. бр. 4507 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Славе Х. Белобрадски од Прилеп ул. 210 бр. 120 IV—52—791

Изгубената лична карта серија "В" 9871 Рег. бр. 9691 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Милена Тумановска од Прилеп ул. М. Сталин бр. 96 IV—56—872

Изгубената лична карта серија "Д" 40864 Рег. бр. 864 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Шасивари Елмазов Рамиз од село Врпчишта Гостивар IV—53—821

Изгубената лична карта серија "Д" 44856 Рег. бр. 4856 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна Емрули Џемадинов Гарип од село Форино Гостивар IV—53—822

Изгубената лична карта серија "Д" 53620 Рег. бр. 13661 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Гостивар ја огласувам невалидна Мусакаџим Абединов Каримусан од Гостивар ул. Иво Рибар Лола бр. 36 IV—55—846

Изгубената лична карта серија "Д" 45184 Рег. бр. 5184 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна Исмаил Јусуфов Рамиз од село Градец Гостивар IV—55—847

Изгубената лична карта серија "Д" бр. 426- Рег. бр. 2611 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Гостивар ја огласувам невалидна Камбери Изаиров Реџеп од село Калиште Гостивар IV—56—877

Изгубената лична карта серија "Д" 40965 — 965 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна Адеми Селидемиров Беџет од село Врпчиште Гостивар IV—56—878

Изгубената лична карта серија "Д" 55829 Рег. бр. 15847 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна Мустафа Селимов Рамадан од село Гурѓевиште Гостивар IV—56—879

Изгубената лична карта бр. 815 сер. "Г" 30815 издадена од Поверенството на внатрешни работи во

Крива Паланка ја огласувам за невалидна Величков Стојилков Насе од с. Кркља — К. Паланка

IV—18—337

Изгубената лична карта серија "Г" 30298 Рег. бр. 298 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Стојилко Трајков Костадиновски од село Нерово — Крива Паланка IV—37—520

Изгубената лична карта серија "Г" 31786 Рег. бр. 1777 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Божин Јованов Станојев од село Конопница — Крива Паланка IV—37—517

Изгубената лична карта Рег. бр. 204 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Насе Станојков Лазаров од село Лозаново — Крива Паланка IV—23—443

Изгубената лична карта серија "Г" 31925 Рег. бр. 1916 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Серафим Милков Василков од село Жидилово — Крива Паланка IV—37—515

Изгубената лична карта серија "Г" 31886 Рег. бр. 1877 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Александар Митев Ристов од село Милутиновици — Крива Паланка IV—34—447

Изгубената лична карта серија "Г" 34626 Рег. бр. 4617 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Басе Цветков Деанов од село Добровница — Крива Паланка IV—45—664

Изгубената лична карта серија "Г" 32084 Рег. бр. 9075 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Јованчо Стеванов Костадинов од село Трново — Крива Паланка IV—45—674

Изгубената лична карта серија "Г" 37494 рег. бр. 7484 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крива Паланка ја огласувам невалидна Стоиман Насков Атанасов од село Баштево — Крива Паланка IV—46—677

Изгубената лична карта серија бр. 30955 рег. бр. 955 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крива Паланка ја огласувам невалидна Јован Георгиев Стеванов од село Кркља — Крива Паланка IV—62—984

Изгубената лична карта серија "Б" 75953 Рег. бр. 7899 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Керим Мехмедов Усеинов од село Горно Оризари — Т. Велес IV—1—9

Изгубената лична карта серија "В" 68495 Рег. бр. 763 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Муниш Узеинов Зекиров од село Г. Јаблчиште — Т. Велес IV—5—95

СОДРЖИНА

	Страна
Службени огласи — — — — —	1
Судски огласи — — — — —	1
Регистрации на државни стопански претпријатија — — — — —	1
Промени во регистрот — — — — —	2
Малч огласи — — — — —	3

б) работа на унификација на обрасците што се употребуваат во административното работење; и

в) издавање напатствија за административното работење.

3) За печатење на сите обрасци во административното работење што се печатат за потребите на републиканските надлештва, установи и претпријатија, како и оние обрасци што се од општ карактер и се употребуваат на целата територија на Народна Република Македонија (унифицирани обрасци) потребно е претходно одобрение од Републиканскиот биро за унапредување на административното работење.

4) Републиканскиот биро за унапредување на административното работење должен е да работи по принципите и напатствијата од Сојузниот биро за унапредување на административното работење.

5) Од денот на објавувањето на Решението на Владата на ФНРЈ за оснивањето и надлежноста на Сојузниот биро за унапредување на административното работење т. е. од 4 јануари 1950 година забранено е печатење на сите обрасци од точ. 3 на ова решение без претходно одобрение од Републиканскиот биро за унапредување на административното работење.

6) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 865 13 март 1950 година, Скопје

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски с. р.

Претседател

на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на НРМ,
Никола Минчев с. р.

80

Врз основа на чл. 16 од Законот за ловот ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ

1. За уништување на волци на територијата на Народна Република Македонија одредувам награди и тоа:

а) за уништена голема волчица Дин. 2000;

б) за уништен голем волк Дин. 1500;

в) за уништено женско волче старо до една година Дин. 1200; и

г) за уништено машко волче старо до една година Дин. 1000.

2. На добивање награда има право секој оној кој било со пушка, стапица, отров или на кој друг начин уништи волк.

3. Наградата се дава од Министерството за шумарство на предлог на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, по претходна поднесена потврда од надлежниот местен народен одбор за сполот и староста на уништениот волк, и потврда од претпријатието за откуп на кожата од уништениот волк.

4. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 2467, 31 јануари 1950 година, Скопје

Министер за шумарство на НРМ
В. Ѓоргов с. р.

81

Врз основа на чл. 17 став 3 од Законот за ловот ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ТРУЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НЕЗАШТИТЕНА ДИВИНА

1) Труење на одредени видови незаштитена дивина е дозволено само по одобрение од надлежниот извршен одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

2) Труење можат да вршат само шумарските и стручните лица што ќе ги овласти извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор.

3) Одобрението за труење се издава за точно определени места каде ќе се врши труење и со одредување на видот на незаштитената дивина на која ќе се врши труењето.

4) Одобрението ќе содржи и:

а) условијата при кои ќе се врши труењето;

б) име и презиме на службеникот односно стручното лице кое што е овластено од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор да го врши труењето;

в) видот и количеството на отровот како и на кој начин ќе се врши труењето;

г) време (дата) во кое труењето има да се врши.

Труењето со јаките отрови може да се врши само ноќе и во времето кога има снег.

Како мамец (во кој се ставува отровот) не смее да се употребува псијсан добиток или која друга животиња, која е псијсала од некоја опасна заразна болест.

5) Спроведувачот на труењето е должен да води евиденција за поставените мамци, да секој ден го контролира успехот на труењето, а во случај на употребување на јаки отрови, секое утро мамецот да го дига од земја на висина од најмалу 2 метра или уклопува а навечер да го сметне на земја.

6) Денот на почетокот на труењето мора да се јави на месниот народен одбор, на чия територија ќе се труењето превземе, најмалку на 24 саата пред ставување на затруените мамци.

7) Затруените мамци можат да се поставуваат вон од јавните саобраќајни патишта на 200 метара далечина, и од населените места не поблиско од 600 метара.

8) Мамците кои се затруени со отров опасен за луѓето и добиток, може да се поставуваат, кога има снег, за да може да се следат траговите на дивината. Штом снегот фане да се топи и траговите на дивината веќе не се распознаваат, веднаш мамците ќе се собираат и се сторат безопасни.

Затруените мамци след собирањето им ќе се закопаат во земја долбоко, а по можност ќе се попрскаат со гасен вар или наторат.

9) Труените животињи секој ден ќе се собираат и со нив ќе се постапи така, да не бидат опасни по здравјето на населението и добитокот.

10) Штом се престане со труењето лицето овластено за труење ќе јави на надлежниот местен народен одбор да е труењето завршено, како и каде е закопано месото од уништената дивина и затруените мамци.

11) Кога се употребува послаб отров со помалки мамци силно исечени или издробени за труење на птици штеточини (свраки, врани и слични), мамците можат да се поставуваат и на земја и каде нема снег водејќи евиденција на овие.

12) Месниот народен одбор, штом биде обавестен дека ќе се врши труење на неговата територија, веднаш ќе обзани на жителите:

а) денот кога ќе отпочне труењето; и

б) местото во кое ќе се врши поставување на отровот.

Истовремено ќе се издаде наредба да во тоа место не смее да се тера добитокот: напаша или поило, како и да е забрането да народот иде таму т. е. да на местото каде ќе се врши труењето имаат пристап само лицата кои за тоа бидат повикави.

13) Освен овластените лица за труење никој друг не смее да ги затруените мамци уклонува — земе. Оној кој разбере дека некое лице зело затруен мамец должен е веднаш да го за тоа известит месниот народен одбор, кој е должен да превземе сите мерки да се затруениот мамец пронајде и со одговорно лице постапи по законот.

14) Труењето може да се врши само со оние отрови кои во таа сврха се доставуваат на околинските односно градските народни одбори од страна на Министерството за шумарство, кое уз отровот ќе им доставува и специјално напатствије за начинот на употребување на односекиот се отров.

15) Труењето се врши по правило само во зима кога има снег.

16) За секоја превземена акција за труење како и за постигнатите резултати извршните одбори на околинските односно градските народни одбори, ќе го известуваат надлежниот извршен одбор на обласниот народен одбор.

17) Овластеното лице за труење, по приемот на отровот, ќе издава на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, потврда, за приемот на напатствието за употреба на отровот. След извршеното труење, овластеното лице за труењето, должно е да во срок од 24 саата поднесе извештај за

употребеното количество на отровот, количество на отровот кое му е преостанало след свршеното труење, да го веднаш врати на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, кој приемот има да го потврди на овластеното лице за труење и преостаналото количество на отровот запечати и стави на место определено за чување на отрови.

18) Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, ќе води евиденција за дадениот му отров од ова Министерство, од која има точно да се види располагањето со истиот. За секоја злоупотреба на отровот ќе се казни одговорниот службеник-лицето кое со истиот раководи.

19) Овластените лица за труење нужно е да се запознајат со својата работа и дејствието односно лошите последици од погрешната работа со отровите преку краток курс или семинар.

20) Се забранува секоја друга употреба на отровите дадени од надлежниот државен орган за напред наведената цел. Така исто се забранува употреба на овие отрови на начин кој е противен на овие напатствија и другите законски прописи.

21) Уништување на отровот било поради расипување или од кои други причини, може да се врши само комисиски, а по претходна согласност на ова Министерство.

22) Разносните околу труењето ги сноси околинскиот односно градскиот народен одбор, а за отровите Министерството за шумарство.

23) Ова напатствије влегува во сила веднаш.

Бр. 7293, 5 април 1950 година, Скопје

Министер за шумарство
на Народна Република Македонија,
В. Г'оргов, с. р.

82

Врз основа на чл. 56 од Законот за ловот ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) во врска со чл. 13 ст. 1 од Правилникот за државните ловишта од републиканско значење ("Службен весник на НРМ" бр. 16/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНОВНИК ЗА ОТСТРЕЛ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ ДИВИНА ЗА 1950 ГОДИНА ВО ДРЖАВНИ ЛОВИШТА ОД РЕПУБЛИКАНСКО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

1. За отстрел на поодделни парчиња на дивина во државните републикански и локални ловишта, се пишува следниот ценовник за 1950 година:

А - за влакната дивина

1) за срни:							
а) Шилаш	должина	на	рогоите	до 20 см	парче	250	Дин.
б) Вилаш	"	"	"	" 20 "	"	300	"
в) шестерец	"	"	"	" 20 "	"	350	"
г) Шилаш	"	"	"	од 20-24 "	"	400	"
д) Вилаш	"	"	"	" 20-24 "	"	450	"
е) Шестерец	"	"	"	" 20-24 "	"	500	"
ж) Шилаш	"	"	"	" 24-27 "	"	550	"
з) Вилаш	"	"	"	" 24-27 "	"	600	"
и) Шестерец	"	"	"	" 24-27 "	"	650	"
и) Шилаш	"	"	"	" 27-30 "	"	700	"
ј) Вилаш	"	"	"	" 27-30 "	"	750	"
к) Шестерец	"	"	"	" 27-30 "	"	800	"
л) Шилаш	"	"	"	преку 30 "	"	850	"
љ) Вилаш	"	"	"	" 30 "	"	900	"
м) Шестерец	"	"	"	" 30 "	"	950	"
2) за дивокози:							
а)	"	"	"	до 20 "	"	350	"
б)	"	"	"	од 20-22 "	"	400	"
в)	"	"	"	" 22-24 "	"	450	"
г)	"	"	"	" 24-26 "	"	500	"
д)	"	"	"	" 26-28 "	"	650	"
е)	"	"	"	" 28-30 "	"	800	"
ж)	"	"	"	преку 30 "	"	1000	"
3) за мечка или мечок						5000	"
4) за диви свињи							
а)	преку			200 кгр. тежина	"	350	"
б)	од			150-200 "	"	250	"
в)	"			100-150 "	"	200	"
г)	"			50-100 "	"	150	"
д)	до			50 "	"	100	"
5) за зајак						10	"

В - за птици

6) за тетреби:				
а) тетреб голем (глухан)			400	"
б) тетреб мал (рушевац)			300	"
7) фазан	парче		30	"
8) јарабица (сите врсти)	"		15	"
9) шљука (сите врсти)	"		10	"
10) дива патка	"		20	"
11) дива гуска	"		30	"
12) препелица	"		5	"
13) прдавец	"		5	"
14) див галаб	"		5	"
15) грлица	"		5	"

II. Страни државјани за отстрел на дива свиња и зајак плаќаат двоструко а за отстрел на срниите, дивокозите и птиците трострука такса предвидена со овој ценоник.

III. Должина на рогоите кај сръаците се мери на надворешниот лук од долниот руб на венецот (ружката) до највисокиот врв, така да е врвката прилепена уз рогот. Се мери посебно десни и леви рог и се зема просекот како должина. Направлен осмерец се наплатува со 20% а правилен осмерец со 50% повеќе од цената на шестерац од иста должина.

Кај дивокозите како должина на рогоите се зема просек на должина на двата рогон. Должината се мери од предната страна од зачетокот на рогот преку кривина до шилецот на рогот.

IV. За отстрел проведен во скупни ловон одржани по посебна одлука на Министерот за шумарство не се плаќа такса по овој ценоник.

V. За дивината, за која што со Решението за привремена забрана на ловот и отстрелот на некои врсти од заштитената дивина ("Службен весник на НРМ" бр. 34/48) е забранен ловот, овој ценоник важи само за отстрелот што се врши во исклучителните случаи предвидени во точка 3 од тоа решение.

VI. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 7292, 5 април 1950 година, Скопје

Министер за шумарство на НРМ,
В. Ѓоргов, с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
71	Указ за укинување Министерството за индустрија и рударство и Министерството за електростопанство и за основање на Генерална дирекција за неметали, Генерална дирекција за хемиска индустрија, Генерална дирекција на индустријата за текстил и кожа, Генерална дирекција за прехранбена индустрија, Генерална дирекција за дрвна индустрија и Генерална дирекција за електростопанство — — — — — 69
72	Указ за основање на Комитет за локална индустрија и занаетчиство и Комитет за комунални работи од досегашното Министерство за комунални работи и за основање Совет за комунални работи и локална индустрија — — — 69
73	Указ за основање на Совет за земјоделие и шумарство, Совет за промет со стоки, Совет за преработувачка индустрија и Совет за енергетика и екстрактивна индустрија — — — — — 70
74	Указ за разрешување и поставување Министри во Владата на НРМ — — — 70
75	Указ за одредување државно стопанско претпријатие од обласно значење за претпријатие од републиканско значење — — — — — 71
76	Уредба за оснивање на фолклорен институт — — — — — 71
77	Уредба за оснивање на Државна филхармонија на Народна Република Македонија — — — — — 71
78	Решение за одредување градовите и местата во кои што ќе се изврши краток попис на згради, згради во изградба, станови и работни простории — — — 72
79	Решение за оснивање и надлежноста на Републиканскиот биро за унапредување на административното работење во Комитетот за законодавство и изградба на народна власт на Владата на Народна Република Македонија — — — 72
80	Решение за одредување на награди за уништување на волци — — — — — 73
81	Напатствие за начинот и за средствата за труење на одредени видови незаштитена дивина — — — — — 73
82	Решение за ценовник за острел на поедини видови дивина за 1950 год. во државни ловишта од републиканско и локално значење — — — — — 74